



ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Градоначалник

Светозар Марковиќ“ 1, 2320 Делчево
Тел./Факс: +389(0)33 411 550
e-mail: info@delcevo.gov.mk
www.delcevo.gov.mk



4. Потребна документација за остварување на правото на **Еднократна парична помош за лица настрадали од природни непогоди:**

- Важечка лична карта на Барателот/ка;
- Записник или наод и мислење за утврдената состојба од претрпена природна непогода издаден од надлежен орган;
- Потврди за нето плата на секој член од семејството во последните три месеци (за вработени членови на семејството);
- Потврди од Агенција за вработување на РМ, Центар Делчево (за невработени членови на семејство);
- Трансакциска сметка на Барателот/ка;

Доставено на ден ____/____/201_ година

Барател/ка

***Ве молиме пополнувањето на податоците да бидат видливи и напишани во печатно македонско кирилично писмо. ***



ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Градоначалник

Светозар Марковиќ“ 1, 2320 Делчево
Тел./Факс: +389(0)33 411 550
e-mail: info@delcevo.gov.mk
www.delcevo.gov.mk



Согласно член 1, член 8 став 2 алинеја 6 и член 9 став 3 од Законот за заштита на лични податоци (Сл.Весник на Р.Македонија бр.7/05, од 01.02.2005, 103/08, 24/10 I 135/11) и План на архивските знаци за распоредување на актите за 2017 година на Општина Делчево со бр.03-1326/5 од 14.12.2017 година ја давам следната

ИЗЈАВА

Јас _____, со адреса на живеење на ул. _____ бр. _____, од _____

изјавувам дека моите лични податоци, Општина Делчево може да ги користи за барањето за доделување на паричен надоместок по основ за

_____ .

Исто така изјавувам дека моите лични податоци, Општина Делчево има право да ги користи една година од денот на завршување на постапката во согласност со законската регулатива.

Изјавил/а

Делчево, ___/___/201_ година

Извршил увид:

Административен Службеник
Име и Презиме

Потпис

***Ве молиме пополнувањето на податоците да бидат видливи и напишани во печатно македонско кирилично писмо. ***